

ИЗДАНИЈА

СЦЕНА

● ТЕАТАРОТ „ТРЕШЊЕВКА“ ОД ЗАГРЕБ СВОЈАТА НОВА ПРОГРАМА ВО КОЈА НЕ СЕ ИЗВЕДУВААТ ДРАМИ СО КРИМИНАЛИСТИЧКИ ТЕМИ, ЈА ЗАПОЧНА СО ПРЕСТАВАТА „СТАПИЦА ЗА ГЛУВЦИ“ ОД АГАТА КРИСТИ.

Според примерот на Лондон и Загреб доби своја постојана Вечерна сцена на која ќе се изведуваат само драми со криминалистички теми. За чувството да биде доследно, вечерната сцена е отворена со претставата на познатата Агата Кристи, „Стапица за глувци“, која веќе триесет години од вечер во вечер се прикажува во Лондон. Лондонската „Стапица за глувци“ која е поставена уште во дамнешната 1952 година, стана веќе заштитен знак на овој град и се наредува во задолжителната туристичка програма при посетата на овој град. Познатиот настан во „Стапица за глувци“, со мајсторско заплетување на познатата писателка, им оддолува на сите знаци на театарската криза. Тоа беше и мотивот на Уметничкиот совет на Театарот „Трешњевка“ — својата нова програма да ја започне со оваа, позната драма.

„Досега работевме претстави само за деца“ — вели Хрвоје Химпец, директор на Театарот „Трешњевка“. Бидејќи вечерниот дел ни беше без претстава, се решивме на отворање Вечерна сцена со претстави од криминалистички жанр. Така, за почеток ја избраавме „Стапица за глувци“ за која се надеваме дека следните 30 години ќе се игра во Загреб од една вечер во друга, како што е тоа во Лондон. Времето на действие е повоено, начинот на изведувањето е британски, а на сцената е вистински англиски провинцијски пансион. Режијата се придржува кон прецизностите и реалистичноста, а би сакале да му се вратиме и на психолошкиот пристап на театарот, токум со помош на криминалистичката драма. „Стапица за глувци“ ја режира Томислав Дурбешик, а во претставата игра одбрана екипа на млади артисти“.

М. Танѓа

ПРИЛОГ ЗА НАРАТЕРИСТИЧКИТЕ И ПОСЕБНОСТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Научна студија
за турцизмите во
македонскиот јазик

● АВТОР НА СТУДИЈАТА, КОЈА Е ОБЈАВЕНА ВО ЈУБИЛЕЈНИОТ ЗБОРНИК НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО САРБРИКЕН, СР ГЕРМАНИЈА, Е ИСТАНЧНИИОТ СЛАВИСТ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СЕВЕРНА КАЛИФОРНИЈА, ДОКТОР ВИКТОР ФРИДМАН, КОЈ ВО 1975 ГОДИНА СО УСПЕХ ЈА ОДБРАНИ ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА ОД ОБЛАСТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

ТОДЕ ПЕТРЕВСКИ
(СПЕЦИЈАЛНО ЗА „НОВА
МАКЕДОНИЈА“)

Во издание на Универзитетот во Сарбрucken, Сојузна Република Германија, деновиште од печат излезе третниот том на јубилејниот зборник во кој се публикувани голем број трудови од славистичката наука. Меѓу повеќето приложи за прашања на јазиците на југословенските народи и нивниот развој, е објавена и научната студија на професорот по славистика на Универзитетот во Северна Калифорнија, САД, доктор Виктор Фридман под наслов: „Турските влијанија врз македонскиот јазик — положбата денес и во минатото“.

Авторот на трудот доктор Виктор Фридман не се занима еа првпат со македонскиот јазик. Овој истакнат славист на Универзитетот во Северна Калифорнија, всушност во 1975 година со успех ја одбрани докторската дисертација за индикативот на глаголите во македонскиот литературен јазик.

Откако во уводот на научната студија ги истакнува особеностите на македонскиот јазик во однос на другите словенски јазици, Фридман подетално говори за глаголите и влијанието на турцизмите во македонскиот јазик. Тој укажува на големиот број турцизми во нашиот јазик што е, како што вели са миот, последица на близу 600 годишната турска власт во Македонија. Фридман посебно се затржува на нивното присуство во народниот говор.

Според него, непосредниот контакт на македонскиот и турскиот јазик низ вековите остана вил траги и во современиот македонски литературен јазик. Тој тоа го илустрира со доста примери кои и денеска можат да се сретнат во македонскиот печат и публицистиката.

Виктор Фридман во научната студија посебен акцент става врз политичката положба на македонскиот народ, во 19 век кога, како што истакнува, тоаа и до поста голем притисок на турски зборови во македонскиот јазик. Питирајќи го Блајче Конески, Фридман тоа го објаснува со фактот што во тоа време турскиот јазик бил „јазик на пазарите“ во поголемите македонски градови.

Фридман ли обработува и фонолошките сличности во пчата јазика, а посебно се зајдува врз одделни морфолошки својства на македонскиот и турскиот јазик. На крајот од научната студија овој и тајак на славист и добар познавач на македонскиот јазик заклучува: „Едно од „шарманите“ својства на македонскиот јазик, што не е стапај со други славенски јазици, е тоа што човек во многу прилики може да прави избор меѓу македонските и турските зборови кои одамна се цврст дел на македонскиот народен јазик“.

Научната студија на доктор Фридман, преку застапеноста на турцизмите, фрамува улогата светлина врз карактеристиките и посебноста на македонскиот јазик во минатото и денеска.